



# Централна кооперативна банка АД Скопје

## БАРАЊЕ

за одобрување и/или промена на дозволено пречекорување

Ве молиме, пополнете со печатни букви и X, каде што е потребно.

### ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ

/ве молиме, означете една опција/

прво одобрување

промена на одобрено дозволено пречекорување

Баран износ на дозволено пречекорување (мкд): .....

### ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

<b>Име:</b>		<b>име на родител:</b>		<b>презиме:</b>	
ЕМБГ:		Место на раѓање:		Државјанство*:	
Лична карта бр.		Издадена од:		Важност до:	
Семејна состојба*		<input type="checkbox"/> женет/мажена	<input type="checkbox"/> не женет/немажена	<input type="checkbox"/> разведен	<input type="checkbox"/> друго
Име и презиме на сопруг/а*:			ЕМБГ на сопруг/а*:		Број на деца под 18 год*:

**АДРЕСА ПО Л.К.:** улица и број..... П.број..... град.....

**АДРЕС НА ЖИВЕЕЊЕ:** улица и број..... П.број..... град.....

Домашен тел. .... Мобилен тел. .... E-mail: .....

### МЕСТО НА РАБОТА

**Образование:** ..... **Професија\*:** ..... **Работно место:** .....

Име на правното лице: .....

Адреса на правното лице: улица и број: ..... П.број..... град.....

Службен тел. .... E-mail: ..... Работен стаж: .....

**Претходно место на работа:** Име на правното лице: .....

Работен стаж: ..... **Вкупен работен стаж:** .....

### КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ

#### Користење на други кредитни картички и дозволени пречекорувања:

Банка издавач:.....	Рок на важност:.....	Вид на картичка:.....	Кредитен лимит.....
Банка издавач:.....	Рок на важност:.....	Вид на картичка:.....	Кредитен лимит.....
Банка издавач:.....	Рок на важност:.....	Вид на картичка:.....	Кредитен лимит.....

#### Користење на други кредити:

Вид.....	Банка.....	Месечен ануитет/рата.....	Краен рок на кредитот.....
Вид.....	Банка.....	Месечен ануитет/рата.....	Краен рок на кредитот.....
Вид.....	Банка.....	Месечен ануитет/рата.....	Краен рок на кредитот.....

\* означените полиња не се задолжителни

#### Употреба на лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнување на барањето потврдувам дека:

- Согласен/на сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и подобрување на услугите на Банката;
- Не сум согласен/на моите лични податоци наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката.

#### Изјава од корисник на картичка

Изјавувам дека:

- сите наведените податоци се точни и дека ќе ја информирам Банката за секоја промена на податоците;
- банката може да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка и верификација за утврдување на мојата кредитоспособност, како и да ги ажурира моите податоци во системот;
- сум информиран и согласен дека Банката ќе ги користи моите лични податоци согласно законските прописи, како и за моето право во секој момент да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или третите лица, со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката;
- сум запознаен и согласен со условите, трошоците и каматите кои се директно поврзани за користењето на дозволеното пречекорување и со содржината и условите на договорот пред склучување на истиот. Истите ги прифаќам и согласен сум да се уредат правата и обврските помеѓу мене и Банката.

Дата: .....

Потпис: .....

Име и презиме:

.....  
/своерачно/

#### Пополнува Банката:

Експозитура: .....

Дата:.....

Барањето го примил: ..... Потпис: .....



**ФОРМУЛАР  
ЗА ПРЕДДОГОВОРНИ ИНФОРМАЦИИ (ПОДАТОЦИ) ЗА ПОНУДЕНИТЕ  
КРЕДИТНИ УСЛОВИ ЗА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ**

**1. Податоци за кредиторот/кредитниот посредник**

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОРОТ	
Колона 1	Колона 2
1. Назив на кредиторот	Централна кооперативна банка АД Скопје
2. Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)	ул. 1732 бр. 2, Скопје
3. Број на телефон*	02/3249-300, 3249-343
4. Електронска пошта*	<a href="mailto:info@ccbank.mk">info@ccbank.mk</a> ; <a href="mailto:cards@ccbank.mk">cards@ccbank.mk</a>
5. Факс*	02/3249-377
6. Интернет страница*	<a href="http://www.ccbank.mk">www.ccbank.mk</a>

\*Овие информации не се задолжителни за кредиторот/кредитниот посредник

**2. Податоци за кредитниот производ**

Колона 1	Колона 2
13. Вид на кредитот	<b><i>Дозволено пречекорување на трансакциска сметка</i></b>
14. Вкупен износ на кредитот којшто ги вклучува: <ul style="list-style-type: none"><li>- валутата во која е изразена главницата или за која е поврзана главницата,</li><li>- вкупниот износ во денари, за кредитите одобрени во денари,</li><li>- вкупниот износ во странска валута, за кредитите одобрени во странска валута</li><li>- вкупниот износ на денари како противвредност на странска валута, за кредитите со валутна клаузула</li><li>- девизниот курс по кој ќе се врши исплатата на кредитот (доколку е применливо)</li><li>- девизниот курс по кој ќе се врши наплатата на кредитот (доколку е применливо). Се наведува висината на девизниот курс на денот на изготвување на формуларот.</li></ul> При ануитетска отплата на кредитот (на рати) висината на девизниот курс за поодделните рати може да се разликува	<b><i>до 200.000,00 македонски денари</i></b>
15. Услови за искористување на кредитот (како и кога се врши исплата на средствата врз основа на кредитот)	<b><i>Износот од дозволеното пречекорување е на располагање на корисникот на трансакциската сметка</i></b>
16. Траење на договорот за кредит	<b><i>1 (една) година, со можност за автоматско продолжување за секоја следна година</i></b>
17. Износ на поединечните плаќања и онаму каде што е соодветно за видот на кредитот – број на ратите, динамика или редоследот на пристигнување на ратите коишто треба да се платат	<b><i>Редовен прилив на трансакциската сметка</i></b>
19. Гаранции за кредитот, доколку е применливо (опис на инструментот за обезбедување којшто се бара од потрошувачот за склучување на договорот за потрошувачки кредит)	<b><i>Меница со менична изјава, административна забрана, други обезбедувања на барање на банката</i></b>

### 3. Податоци за трошоците за кредитот

	Колона 1	Колона 2
22.	<p>Вид на каматната стапка Кредиторот/кредитниот посредник е должен на потрошувачот да му го соопшти видот на каматната стапка и да му даде објаснување што означува таа каматна стапка, како и периодите, условите и постапка за промена на каматната стапка</p> <p>Кредиторот/кредитниот посредник е должен да го информира потрошувачот дали за промената на каматната стапка е потребна согласност од потрошувачот Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, сите наведени информации се наведуваат за секоја каматна стапка</p>	<p><b>Променлива каматна стапка дефинирана како збир на каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула објавена на интернет страната на НБРСМ <a href="http://www.nbrm.mk">www.nbrm.mk</a> и фиксен додаток. Усогласувањето на годишната променлива каматна стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа секој 1-ви јануари и 1-ви јули секоја година согласно каматната стапка на денарски депозити без валутна клаузула што важеле на (25-ти декември односно 25-ти јуни). Клиентот за промената на каматната стапка ќе биде претходно информиран. Со промена на каматната политика на банката, банката го задржува правото да ја измени каматната стапка без претходна согласност на корисникот со обврска за тоа соодветно да го извести.</b></p> <p><b>НЕ (не е потребна претходна согласност за промена на каматната стапка)</b></p>
23.	<p>Висина на договорената каматна стапка (изразена во % на годишна основа)</p> <p>Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, овие информации се наведуваат за секоја каматна стапка</p>	<p><b>9,50 % годишна каматна стапка</b></p>
24.	<p>Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) изразена во % на годишно ниво претставена преку репрезентативен пример.</p> <p>При пресметка на СВТ кредиторот не го вклучува износот на трошоците којшто не му е познат, но е должен тоа јасно да го наведе</p> <p>Вкупен износ што го плаќа потрошувачот (збир на кредитот и вкупните трошоци за кредитот, односно сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, други надоместоци, коишто потрошувачот треба да ги плати при одобрување и редовна отплата на кредитот и коишто му се познати на кредиторот, освен нотарските трошоци, а со вклучување на трошоците за дополнителни услуги поврзани со договорот за кредит, доколку користењето на дополнителни услуги е задолжително за одобрување на кредитот или за негово одобрување под назбачените услови и доколку му се познати на кредиторот)</p>	<p>///</p>
26.	<p>Трошоците за водење една или повеќе сметки на кои се евидентираат уплатите и исплатите на искористениот дел од кредитот, доколку е применливо.</p> <p>Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие</p>	<p><b>Според долговен промет: - од 1 до 100.000,00 - 40,00 мкд - месечен надомест, над 100.000,00 - 50,00 мкд - месечен надомест</b></p>

	<p>трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе.</p> <p>Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната СBT</p>	
28.	<p>Други трошоци коишто произлегуваат од договорот за потрошувачки кредит и условите под кои тие трошоци можат да се променат, доколку е применливо.</p> <p>Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе.</p> <p>Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната СBT</p>	<p><b>200,00 мкд – известување/опомена/за неплатен достасан долг за клиенти во доцнење до 45 дена</b></p> <p><b>300,00 мкд – известување/опомена/за неплатен достасан долг за клиенти во доцнење од 46 до 90 дена</b></p> <p><b>600,00 мкд – известување/опомена/за неплатен достасан долг за клиенти во доцнење над 90 дена</b></p> <p><b>300,00 мкд - Промена на износ на дозволено пречекорување на барање на клиент</b></p> <p><b>300,00 мкд – Издавање на потврда</b></p> <p><b>/согласно важечката Одлука за тарифата на надоместоци за услугите што ги врши Банката/</b></p>
29.	<p>Каматна стапка применлива во случај на задоцнети плаќања, изразена во % на годишна основа, услови за нејзина промена</p> <p>Предупредување за последиците од неплаќање на ратите</p>	<p><b>9,50 % годишна каматна стапка (законска казнена камата согласно Законот за облигациони односи и истата се менува со промена на референтната каматна стапка за пресметување на казнена камата)</b></p> <p><b>Последици од нередовни уплати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отежнато одобрување на кредити</li> <li>- блокирање на користење на средствата од дозволеното пречекорување</li> <li>- предвремено достасување на кредитот и веднаш, но не подоцна од 8 (осум) дена еднократно враќање на вкупниот долг</li> <li>- присилна наплата на побарувањето</li> </ul>

#### 4. Останато

30.	<p>Имате право да се откажете од договорот за потрошувачки кредит, во определен рок</p>	<p><b>Кредитокорисникот има право со писмено известување да се откаже од Договор најдоцна 14(четиринаесет) дена од денот на склучување на Договорот.</b></p> <p><b>Доколку Кредитокорисникот го откаже Договорот, Кредитокорисникот треба да го плати искористениот дел од дозволеното пречекорување, вклучително и сите камати, надоместоци, провизии и други трошоци до денот на плаќање, веднаш но не подоцна од 30 (триесет) дена од денот на писменото известување доставено до Банката.</b></p>
31.	<p>Имате право на целосна или делумна предвремена отплата на кредитот, а кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви ја соопшти висината на надоместокот којшто треба да го платите и начинот на неговото одредување</p>	<p><b>Корисникот има право во кое било време да го плати искористениот дел од дозволеното пречекорување без надомест.</b></p>
32.	<p>Раскинување на договорот за потрошувачки кредит</p> <p>(Кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви ги соопшти правото, постапката и условите за раскинување на договорот за потрошувачки кредит)</p>	<p><b>Кредитокорисникот има право да го раскине Договорот по подмирување на вкупниот долг (вклучително и сите камати, надоместоци, провизии и други трошоци до денот на плаќање) со поднесување на писмено барање до Банката.</b></p> <p><b>Банката може да го раскине договорот и да</b></p>

		<p><b>бара наплата на дозволеното пречекорување, вклучително каматите, провизиите, надоместоците и други трошоци во некој од следниве случаи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прекин на работен однос на Кредитокорисникот;</li> <li>- прекин на договорот за трансакциска сметка за картичката, од која Кредитокорисникот го користи дозволеното пречекорување;</li> <li>- работодавачот на Кредитокорисникот не го насочува месечниот приход и/или износ од друго побарување на Кредитокорисникот кое произлегува од постоечки работен однос меѓу нив на трансакциската сметка на Кредитокорисникот во Банката;</li> <li>- износот на дозволено пречекорување биде надминат;</li> <li>- доколку се утврди дека Кредитокорисникот до Банката доставил неточни или невистинити податоци;</li> <li>- доколку Кредитокорисникот има блокирана трансакциска сметка;</li> <li>- непочитување на било кој член од договорот и</li> <li>- во останати случаи по проценка на Банката, без обврска за наведување на причината.</li> </ul> <p><b>Банката од Кредитокорисникот во било кое време може да побара да го плати искористениот дел од дозволеното пречекорување, вклучително и сите камати, надоместоци, провизии и други трошоци до денот на плаќање, еднократно, веднаш но не подоцна од 8 (осум) дена.</b></p>
33.	<p>Ако по поднесеното барање за кредит, барањето се одбие заради добиените информации од бази на податоци, <u>имате право</u>, кредиторот односно кредитниот посредник веднаш и бесплатно да ве информира за тие информации и за начинот на кој ги прибавил информациите. Овие информации се даваат во сите случаи, освен ако давањето на информации е забрането со закон.</p>	<p><b>Информациите за кредитна задолженост на барателот и жирантите се добиваат од базата на Кредитниот регистар од НБРСМ.</b></p> <p><b>Доколку Вашето барање за кредит е одбиено заради добиените информации од бази на податоци, имате право да бидете навремено и бесплатно информирани за добиените информации од увидот во базата на податоци, како и за начинот на кој тие биле прибавени.</b></p>
34.	<p>Право на бесплатна копија од нацрт - договорот за потрошувачки кредит</p> <p>Имате право, на ваше барање, бесплатно да добиете пример од копија од нацрт - договорот за потрошувачки кредит. Нема да се достави нацрт - договор доколку кредиторот/кредитниот посредник во времето на поднесувањето на барањето не сака да пристапи кон склучување на договорот за потрошувачки кредит</p>	<p><b>На барање на клиентот, Банката бесплатно ќе обезбеди копија од нацрт договор за дозволено пречекорување</b></p>

Место: \_\_\_\_\_, Дата на предавање на формуларот: \_\_\_\_\_

Формуларот го предал: \_\_\_\_\_

Формуларот го примил: \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_

(име и презиме)

Своерачен потпис: \_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНОСТ

За Физички Лица

Од \_\_\_\_\_  
(име и презиме на клиентот)

\_\_\_\_\_  
(матичен број на клиентот)

За Правни лица

Од \_\_\_\_\_  
(назив на правното лице)

\_\_\_\_\_  
(матичен број на правното лице)

\_\_\_\_\_  
(даночен број на правното лице)

На ден \_\_\_\_\_ ја потпишувам оваа Изјава за поврзаност како Прилог на барање за кредитен производ (кредит, дозволено пречекорување на сметка, кредитна картичка и слично).

### 1. Со оваа изјава потпишувам дека имам поврзаност со следните лица:

(прашање бр. 1 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ПРАВНО** или **ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**)

-**акционер** (само ако е правно лице) кој директно или индиректно поседува повеќе од 5 % од акциите со право на управување со банката:

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

### 2. Со оваа изјава ја потврдувам мојата поврзаност по основ на:

(прашање бр. 2 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ПРАВНО** или **ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**)

- **учествување во управувањето во следните правни лица :**

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

-**учествување во управувањето** на субјект кој остварува **значителен интерес во друг субјект**, во кој банката исто така остварува значителен интерес а тоа е правното лице:

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

### 3. Во нашето управување учествуваат следните правни лица со над 20% учество:

(прашање бр. 3 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ПРАВНО ЛИЦЕ**)

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

-ако во исто време тие лица (лицата, кои учествуваат со над 20% во нашето управување), учествуваат **со над 20% и во следново претпријатие (друштво):**

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

**4. Ние поседуваме над 20% од акции или удели со право на глас во следното претпријатие (друштво):**

(прашање бр. 4 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ПРАВНО ЛИЦЕ**)

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

**5. Изјавувам дека јас поседувам акции над 20% со право на глас или учествувам во управувањето во следното правно лице:**

(прашање бр. 5 треба да се одговори од страна на клиент ако е **ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**)

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

**6. Роднинска поврзаност** (брачен другар/лице со кое е во вонбрачна заедница/дете или посвоено дете полнолетно/родител или лице под старателство на друго физичко лице

- .....
- .....
- .....

**7. Деловно техничка поврзаност** (се внесуваат лица кои претставуваат деловен и финансиски единствен ризик, лица кои со својот имот се јавуваат како заложни должници по кредитна изложеност на кредитобарателот)\*

име (правно лице)	матичен број (правно лице)	седиште, адреса, град	даночен број (за правни лица)

\* се однесува на:

- најмалку 50% од побарувањата или обврските на едно лице во последните 12 (дванаесет) месеци, произлегуваат од трансакции со друго лице,
- изложеноста одобрена од едно лице (должник) е целосно или делумно гарантирана од друго лице или дадена друга форма на обезбедување од друго лице-давател на обезбедувањето, а изложеноста е во износ којшто би предизвикал финансиски проблеми кај давателот на обезбедувањето, доколку дојде до активирање на обезбедувањето,
- значаен дел од производителите/услугите на едно правно лице се купуваат од друго правно лице, при што на пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие производи/услуги,
- постои голема веројатност дека стечајот или ликвидацијата на едното правно лице ќе предизвика финансиски проблеми кај другото правно лице или би предизвикало стечај или ликвидација на другото правно лице или
- две или повеќе лица имаат заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските, при што во случај на недостапност на тој извор не може лесно да се најде друг извор на средства.

Пополнувањето на сите точки од изјавата се задолжителни, но не сносат понатамошни последици.

Пред потпишување на оваа изјава познато ми/ни е дека доставувањето на невестинити податоци носи одговорност согласно законската регулатива.

Согласен сум со правото на Банката да ги користи моите лични податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) и истите да бидат регистрирани, зачувани и обработени согласно законските прописи.

Јас долупотпишаниот изјавувам дека пополнувањето на оваа изјава го сторив доброволно без ничија присила и одговорноста за дадените податоци ја сносам лично согласно со законот за заштита на лични податоци.

Потпис на клиентот

\_\_\_\_\_

Место и датум на потпишување на изјавата

\_\_\_\_\_

(Назив и штембил на правното лице)

Бр. на решение \_\_\_\_\_

Датум на решение \_\_\_\_\_

## ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ

Потврдуваме дека долунаведеното лице е во редовен работен однос во правното лице на неопределено работно време.

### I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

- Име, татково име и презиме \_\_\_\_\_
- Адреса \_\_\_\_\_
- ЕМБГ \_\_\_\_\_, л.к. бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_
- Работно место \_\_\_\_\_
- Датум на вработување во правното лице \_\_\_\_\_, години на вк. стаж \_\_\_\_\_
- Телефон \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

### II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИ

7. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без детски додатоци, хонорари, прекувремена работа, хранарина и превоз) остварена во претходните шест месеци (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) изнесува \_\_\_\_\_, со букви \_\_\_\_\_ денари.

8. Обврски по плата	Неплатен дел	Месечна рата
Вкупен износ	_____	_____
По судски забрани	_____	_____
По забрана за: - станбени кредити	_____	_____
- потрошувачки кредити	_____	_____
- др. кредит _____	_____	_____
По договорни обврски (за кои нема судска или др. забрана)	_____	_____
Вкупен износ на кредитни обврски	_____	_____

Потврдуваме дека наведените општи податоци и податоците за плата и обврски од плата се целосни и точни.

Раководител на финансии

Директор на правно лице

М.П.



\_\_\_\_\_ (назив и штембил на претпријатие или друго правно лице )

Бр. \_\_\_\_\_

ДО

Централна кооперативна банка АД Скопје

## РЕШЕНИЕ

за извршување врз плата-административна забрана на кредитокорисник/кокредитокорисник/жирант

Врз основа на писмена изјава - согласност на работникот \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ да се стави административна забрана на плата во корист на Централна кооперативна банка АД Скопје (согласно законската регулатива) за отплата на кредит по Договор бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. година, се обврзуваме дека по доставувањето на ова Решение, во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечен ануитет во износ од \_\_\_\_\_ ден. за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_, односно до конечна отплата на кредитот согласно Договорот за кредит. Првиот ануитет достасува на \_\_\_\_\_.

Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје 32000000000103, депонент на НБРСМ, за сметка \_\_\_\_\_ (кредитна партија на корисникот).

2. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Банката дека кредитот е целосно отплатен.

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката.

4. Се обврзуваме дека во понатамошната отплата на кредитот ќе постапуваме исклучиво во согласност со писмено известување на Банката за промена на месечните ануитети.

5. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од 8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со целокупната кредитна документација на новиот работодавач.

6. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот потврдуваме дека:

- нема / има друга административна забрана во вкупен износ од \_\_\_\_\_ денари или постапка за ставање на истата,

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот.

Со донесување и доставување на ова Решение се обврзуваме дека во целост ќе ги извршуваме сите обврски кои произлегуваат од него и да постапуваме согласно Законот за извршување.

Потписи на овластени лица

Раководител на Финансиска служба

Директор на правно лице

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (назив и штембил на претпријатие или друго правно лице )

Бр. \_\_\_\_\_

ДО

Централна кооперативна банка АД Скопје

## РЕШЕНИЕ

за извршување врз плата-административна забрана на кредитокорисник/кокредитокорисник/жирант

Врз основа на писмена изјава - согласност на работникот \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ да се стави административна забрана на плата во корист на Централна кооперативна банка АД Скопје (согласно законската регулатива) за отплата на кредит по Договор бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. година, се обврзуваме дека по доставувањето на ова Решение, во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечен ануитет во износ од \_\_\_\_\_ ден. за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_, односно до конечна отплата на кредитот согласно Договорот за кредит. Првиот ануитет достасува на \_\_\_\_\_.

Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје 32000000000103, депонент на НБРСМ, за сметка \_\_\_\_\_ (кредитна партија на корисникот).

2. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Банката дека кредитот е целосно отплатен.

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката.

4. Се обврзуваме дека во понатамошната отплата на кредитот ќе постапуваме исклучиво во согласност со писмено известување на Банката за промена на месечните ануитети.

5. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од 8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со целокупната кредитна документација на новиот работодавач.

6. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот потврдуваме дека:

- нема / има друга административна забрана во вкупен износ од \_\_\_\_\_ денари или постапка за ставање на истата,

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот.

Со донесување и доставување на ова Решение се обврзуваме дека во целост ќе ги извршуваме сите обврски кои произлегуваат од него и да постапуваме согласно Законот за извршување.

Потписи на овластени лица

Раководител на Финансиска служба

Директор на правно лице

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА – СОГЛАСНОСТ

за донесување на Решение за административна забрана

Од кредитокорисник/ кокредитокорисник/ жирант \_\_\_\_\_, со живеалиште(адреса) на \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ и лична карта бр. \_\_\_\_\_.

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ во работен однос со работодавачот \_\_\_\_\_ на работно место \_\_\_\_\_, а заради обезбедување на наплата на кредитот по Договор бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, склучен со Централна кооперативна банка АД Скопје, ја давам следната

## СОГЛАСНОСТ

1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот \_\_\_\_\_ согласен сум да се стави административна забрана за отплата на обврските по цитираниот Договор за кредит, во висина на месечниот ануитет односно променетиот месечен ануитет, а согласно законската регулатива.
2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата на жиро сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје број 320000000000103, депонент на НБРСМ, за сметка \_\_\_\_\_ (кредитна партија), истиот ден, а најдоцна наредниот ден од исплатата на платата, до конечно намирување на обврските по Договорот.
3. Согласен сум, доколку се вработам кај друг работодавач, оваа административна забрана што е ставена врз мојата плата, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, заедно со документацијата за кредитната изложеност и извештајот за наплатените износи и за тоа да ја извести Централна кооперативна банка АД Скопје.
4. Изјавувам дека немам задршки врз мојата плата, заради намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штетата настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на намалување односно загубување на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана.

\_\_\_\_\_, 201\_ година

1. КРЕДИТОКОРИСНИК

\_\_\_\_\_  
(име презиме и потпис)

2. КОКРЕДИТОКОРИСНИК

\_\_\_\_\_  
(име презиме и потпис)

3. ЖИРАНТ

\_\_\_\_\_  
(име презиме и потпис)

(Назив и штембил на правното лице)

Бр. на решение \_\_\_\_\_

Датум на решение \_\_\_\_\_

## ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ

Потврдуваме дека долунаведеното лице е во редовен работен однос во правното лице на неопределено работно време.

### I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

3. Име, татково име и презиме \_\_\_\_\_

4. Адреса \_\_\_\_\_

3. ЕМБГ \_\_\_\_\_, л.к. бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_

4. Работно место \_\_\_\_\_

5. Датум на вработување во правното лице \_\_\_\_\_, години на вк. стаж \_\_\_\_\_

6. Телефон \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

### II. ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА И ОБВРСКИ

7. Просечна месечна нето плата од редовен работен однос (без детски додатоци, хонорари, прекувремена работа, хранарина и превоз) остварена во претходните шест месеци (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) изнесува \_\_\_\_\_, со букви \_\_\_\_\_ денари.

8. Обврски по плата	Неплатен дел	Месечна рата
Вкупен износ	_____	_____
По судски забрани	_____	_____
По забрана за: - станбени кредити	_____	_____
- потрошувачки кредити	_____	_____
- др. кредит _____	_____	_____
По договорни обврски (за кои нема судска или др. забрана)	_____	_____
Вкупен износ на кредитни обврски	_____	_____

Потврдуваме дека наведените општи податоци и податоците за плата и обврски од плата се целосни и точни.

Раководител на финансии

Директор на правно лице

М.п.

\_\_\_\_\_ (назив и штембил на претпријатие или друго правно лице )

Бр. \_\_\_\_\_

ДО

Централна кооперативна банка АД Скопје

## РЕШЕНИЕ

за извршување врз плата-административна забрана на кредитокорисник/кокредитокорисник/жирант

Врз основа на писмена изјава - согласност на работникот \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ да се стави административна забрана на плата во корист на Централна кооперативна банка АД Скопје (согласно законската регулатива) за отплата на кредит по Договор бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. година, се обврзуваме дека по доставувањето на ова Решение, во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечен ануитет во износ од \_\_\_\_\_ ден. за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_, односно до конечна отплата на кредитот согласно Договорот за кредит. Првиот ануитет достасува на \_\_\_\_\_.

Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје 320000000000103, депонент на НБРСМ, за сметка \_\_\_\_\_ (кредитна партија на корисникот).

2. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Банката дека кредитот е целосно отплатен.

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката.

4. Се обврзуваме дека во понатамошната отплата на кредитот ќе постапуваме исклучиво во согласност со писмено известување на Банката за промена на месечните ануитети.

5. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од 8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со целокупната кредитна документација на новиот работодавач.

6. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот потврдуваме дека:

- нема / има друга административна забрана во вкупен износ од \_\_\_\_\_ денари или постапка за ставање на истата,

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот.

Со донесување и доставување на ова Решение се обврзуваме дека во целост ќе ги извршуваме сите обврски кои произлегуваат од него и да постапуваме согласно Законот за извршување.

Потписи на овластени лица

Раководител на Финансиска служба

Директор на правно лице

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (назив и штембил на претпријатие или друго правно лице )

Бр. \_\_\_\_\_

ДО

Централна кооперативна банка АД Скопје

## РЕШЕНИЕ

за извршување врз плата-административна забрана на кредитокорисник/кокрредитокорисник/жирант

Врз основа на писмена изјава - согласност на работникот \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ да се стави административна забрана на плата во корист на Централна кооперативна банка АД Скопје (согласно законската регулатива) за отплата на кредит по Договор бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. година, се обврзуваме дека по доставувањето на ова Решение, во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечен ануитет во износ од \_\_\_\_\_ ден. за период од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_, односно до конечна отплата на кредитот согласно Договорот за кредит. Првиот ануитет достасува на \_\_\_\_\_.

Уплатата ќе се врши во корист на жиро сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје 320000000000103, депонент на НБРСМ, за сметка \_\_\_\_\_ (кредитна партија на корисникот).

2. Оваа забрана ќе биде во сила се додека не се добие писмено известување од Банката дека кредитот е целосно отплатен.

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку наплатени камати, казнена камата, договорни казни и опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна отплата на кредитот, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката.

4. Се обврзуваме дека во понатамошната отплата на кредитот ќе постапуваме исклучиво во согласност со писмено известување на Банката за промена на месечните ануитети.

5. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од 8 дена по настанатата промена и да го предадеме решението за административна забрана на плата со целокупната кредитна документација на новиот работодавач.

6. Во моментот на издавањето на Решението за административна забрана на плата на работникот потврдуваме дека:

- нема / има друга административна забрана во вкупен износ од \_\_\_\_\_ денари или постапка за ставање на истата,

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот.

Со донесување и доставување на ова Решение се обврзуваме дека во целост ќе ги извршуваме сите обврски кои произлегуваат од него и да постапуваме согласно Законот за извршување.

Потписи на овластени лица

Раководител на Финансиска служба

Директор на правно лице

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА – СОГЛАСНОСТ

за донесување на Решение за административна забрана

Од кредитокорисник/ кокредитокорисник/ жирант \_\_\_\_\_, со живеалиште(адреса) на \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ и лична карта бр. \_\_\_\_\_.

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ во работен однос со работодавачот \_\_\_\_\_ на работно место \_\_\_\_\_, а заради обезбедување на наплата на кредитот по Договор бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година, склучен со Централна кооперативна банка АД Скопје, ја давам следната

## СОГЛАСНОСТ

1. На мојата плата што ја примам кај работодавачот \_\_\_\_\_ согласен сум да се стави административна забрана за отплата на обврските по цитираниот Договор за кредит, во висина на месечниот ануитет односно променетиот месечен ануитет, а согласно законската регулатива.
2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата на жиро сметка на Централна кооперативна банка АД Скопје број 320000000000103, депонент на НБРСМ, за сметка \_\_\_\_\_ (кредитна партија), истиот ден, а најдоцна наредниот ден од исплатата на платата, до конечно намирување на обврските по Договорот.
3. Согласен сум, доколку се вработам кај друг работодавач, оваа административна забрана што е ставена врз мојата плата, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, заедно со документацијата за кредитната изложеност и извештајот за наплатените износи и за тоа да ја извести Централна кооперативна банка АД Скопје.
4. Изјавувам дека немам задршки врз мојата плата, заради намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штетата настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на намалување односно загубување на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана.

\_\_\_\_\_, 201\_ година

1. КРЕДИТОКОРИСНИК

\_\_\_\_\_  
(име презиме и потпис)

2. КОКРЕДИТОКОРИСНИК

\_\_\_\_\_  
(име презиме и потпис)

3. ЖИРАНТ

\_\_\_\_\_  
(име презиме и потпис)

## МЕНИЧНА ИЗЈАВА

При склучувањето на Договорот за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка, а пред користење на кредитот и предаваме на Централна кооперативна банка АД Скопје согласно одредбите од Договорот бр. \_\_\_\_\_, меница/и потпишана/и од:

**Главен должник 1.** \_\_\_\_\_

**Жиранти** 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Ја овластувам Централна кооперативна банка АД Скопје да ја пополни дадената меница на меничен износ до висината на достасаните, а неплатени обврски согласно Договорот за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка, вклучително и износот на неплатената редовна и казнена камата, како и сите трошоци и надоместоци кои произлегуваат од Договорот.

Централна кооперативна банка АД Скопје ја овластуваме да ги пополни и сите други составни делови на меницата, кои сега се непополнети, а потоа меницата со клаузула без претходен протест да ја употреби за наплата на достасаните обврски по Договорот за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка, кои нема да ги платиме во рокот предвиден во Договорот.

Меницата достасува за наплата во рок кој ќе го определи Централна кооперативна банка АД Скопје.

Централна кооперативна банка АД Скопје е должна на барање, да ми ја врати меницата/ите кои нема да ги употреби за горенаведените намени, по подмирување на сите обврски согласно Договорот за одобрување на дозволено пречекорување на трансакциска сметка.

**ПРИЛОГ :** \_\_\_\_\_

(Бланко потпишана/и меница/и)

1. \_\_\_\_\_  
(Потпис на Кредитокорисникот)

1. \_\_\_\_\_  
(Потпис на жирант)

2. \_\_\_\_\_  
(Потпис на жирант)